



Неделен преглед на пазарите на капитал

08.04.2024- 12.04.2024

ИНДЕКС	ВРЕДНОСТ	НЕДЕЛНА ПРОМЕНА	YTD %
S&P 500	5.123,40	-1,6%	7,4%
NASDAQ	16.175,09	-0,5%	7,8%
DAX	17.930,32	-1,3%	7,0%
МБИ 10	7.059,29	-0,9%	15,4%
Nikkei 225	39.523,55	1,4%	18,1%
SHANGHAI COMPOSITE	3.019,47	-1,6%	1,5%
Злато (фјучерс)	2.374,10 \$	1,2%	14,6%
Нафта (Brent)	90,45 \$	-0,8%	17,4%
ОБВРЗНИЦИ	ЦЕНА	НЕДЕЛНА ПРОМЕНА	YTD %
US 10Y	95,91	-1,0%	-7,9%
Germany 10Y	98,63	0,4%	-5,7%
MACEDO 2028 Y	87,04	0,4%	0,7%
ВАЛУТИ	ВРЕДНОСТ	НЕДЕЛНА ПРОМЕНА	YTD %
DXY	106,01	1,9%	4,9%
EUR/USD	1,064	-1,8%	-3,6%
КБ ПУБЛИКУМ-ФОНДОВИ	ЦЕНА	НЕДЕЛНА ПРОМЕНА	YTD %
ПАРИЧЕН	137,8928	0,0%	0,7%
ОБВРЗНИЦИ	147,2723	0,1%	1,6%
БАЛАНСИРАН	202,1009	-0,1%	6,7%
МБИ10	301,1038	0,2%	14,7%
АКЦИИ	109,4626	-0,7%	5,9%
ЗЛАТЕН	93,6496	2,2%	10,0%

*Извор: Refinitiv; Македонска берза



- **САД**

Поважните берзански индекси се намалија од рекордно високите историски нивоа поради стравот од интензивирање на конфликтот во Блискиот Исток, како и растот на приносите на обврзниците предизвикан од повисоката инфлација. Како и претходната недела, подобар перформанс имаа акциите на компаниите со поголема пазарна капитализација наспроти оние со помала пазарна капитализација, како и кај растечките акции (growth stocks) наспроти компаниите кои се класифицираат во групата вредност и високи дивиденди (value stocks). Поголемиот раст на цените во март за 0,36% наспроти февруари во најголем дел беше поради зголемените цени на медицинските услуги и растот на цените на транспортот. На годишно ниво растот на инфлацијата изнесува 3,5% заклучно со март годинава и е најголемо зголемување од септември минатата година. Позагрижувачка беше т.н. супер базична инфлација, која ги следи цените на услугите и не ги вклучува трошоците за енергија и домување. На месечно ниво супер базичната инфлација се зголеми за 0,7% за март 2024 година, додека на годишно ниво растот е 4,8% што е значајно повеќе од очекувањата и најголем раст во последните 10 месеци.

- **Европа**

Индексите во Европа се намалија во текот на неделата. Индексот STOXX Europe 600 се намали за 0,26%, поради зголемените тензии во Блискиот Исток. Исто така и останатите позначајни индекси имаа намалување, па така германскиот DAX се намали за 1,35%, францускиот CAC40 се намали за 0,63% и италијанскиот FTSE MIB ја заврши неделата за 0,73% пониско. По објавата за зголемена инфлација во САД, освен растот на приносите на обврзниците издадени од САД, раст на приносите беше забележан и кај европските држави. Меѓутоа, по објавата на ЕЦБ дека ги задржува каматните стапки на исто ниво и најавата за нивно намалување наскоро, притисокот врз раст на приносите на обврзниците се намали. Месецов, довербата кај инвеститорите се зголеми на највисоко ниво од почетокот на војната во Украина. Во Германија, индустриското производство се зголеми за 2,1% последователно, а за растот најмногу придонесе зголемувањето во секторот градежништвото. Меѓутоа, во последните три месеци, заклучно со февруари производството се намали за 0,5% во споредба со претходниот период.

- **Азија**

Индексите во Јапонија се зголемија во текот на неделата. Индексот Nikkei 225 се зголеми за 1,4%, а индексот Topix се зголеми за 2,1%. Јенот се во однос на американскиот долар се тргуваше на околу 152 јени за 1 американски долар, што е најниско ниво во последните 34 години. Инвеститорската јавност вниманието го сврти кон валутата и



можното воведување на мерки за нејзина стабилизација од страна на јапонските власти. Приносот на јапонската 10 годишна државна обврзница се зголеми од 0,77% на 0,84% на крајот на претходната недела.

Индексите во Кина се намалија како резултат на пониската инфлација од очекувањата, што упатува на слаба побарувачка во економијата. Индексот Shanghai Composite се намали за 1,62%, а индексот CSI 300 ја заврши неделата за 2,58% пониско. Индексот на потрошувачки цени се намали за 0,1% во март 2024 година во споредба со претходната година. Базичната инфлација се зголеми за 0,6% за март, меѓутоа во споредба со февруари кога изнесувала 1,2% годишен раст, истата е намалена. Индексот на производни цени на годишно ниво се намали за 2,8% заклучно со март годинава.

Можности за инвестирање во наредниот период

Во 2023 година, глобалниот економски раст успори, а макроекономскиот амбиент се влоши. Делумно тоа беше предизвикано од растот на цените на потрошните добра што ја намали куповна моќ на потрошувачите и предизвика пад на реалната потрошувачка. Централните банки ја продолжија борбата со инфлацијата и сеуште водат рестриктивна монетарна политика.

Во ваков амбиент, цените на берзанските стоки почнаа да се намалуваат, но сеуште постои нагорен притисок врз цените со оглед на силниот пазар на труд и растот на цените на енергенсите. Во очекување на намалување на каматните стапки и избегнување на рецесијата, инвеститорите преферираа инвестирање во акции, обврзници, но и во циклични компании, особено во оние кои работат на проекти поврзани со вештачката интелигенција, електрични возила, виртуелна реалност и слично.

Во овие услови, фондовите на КБ Публикум инвест АД Скопје нудат можност инвеститорите да остварат соодветен принос во новонастанатите трендови и промени.

Имено, КБ Публикум- Балансиран и КБ Публикум- Обврзници се оптимални за поконзервативни инвеститори кои сакаат да остварат повисок принос од кеш фондовите и депозитите. За оние инвеститори кои очекуваат дека ќе има намалување на каматните стапки за поттикнување на економскиот раст, што поволно влијае врз растот на златото, фондот КБ Публикум- Златен е одлична можност, заедно со фондот КБ Публикум- Обврзници како поконзервативна опција.



Од друга страна, фондот КБ Публикум- Акции и КБ Публикум- МБИ10 нудат одлична можност за инвеститорите кои очекуваат дека ќе се избегне рецесија и ќе се стабилизираат монетарните политики на глобално ниво. За инвеститорите кои сакаат да заштедат на пократок период, максимум до 1 година, а воедно да остварат атрактивен принос, најповолен е фондот КБ Публикум- Паричен.